

HI - TECH

COMPRO VIDEOMATE U3 DVB-T

Compro Technology го претстави својот последен производ, USB дигитален TV тјунер. Се работи за пренослив тјунер кој по големина одговара на класичен USB стик, а опремата и можноста не заостануваат зад другите решенија. Способен е за обработка на дигиталните TV сигнал и FM радиостаници, како и за прием на телетекст и EPG (Electrical Programming Guide). Софтверскиот дел, освен стандардниот ComproDTV, содржи и Ulead пакет, а оваа комбинација овозможува Scheduled Recording со Power

твр-

ур опција. Нивниот квалитет е проверен и по-ден врз основа на извршениот тест, па не треба да постои сомневање дека и овој примерок ќе претставува одлично решение за корисниците кои размислуваат за ваков додаток за својот пренослив или десктоп компјутер.



TV NOKIA

Гледањето омилен сери и фудбалски натпревари сега ќе биде поедноставно и достапно. Имено, на годишната конференција за мобилни уреди (Mobility Conference) во Барселона, Nokia го најави

првиот модел со интегриран TV декордер, N92. Овој мобилен телефон би требало да се појави на пазарот во 2006 го и би користел interface од No-DVB-H TV тјунер, кој ќе може Освен тоа, оваа мала "школка" и MP3 player. Што се однесува чудо е со големина од 2,8 инчи врти така да изгледа како мал мањето на тв-каналите, нив моговото лансирање е најавено за

фудбал и се предвидува да се продадат околу 100 милиони уреди.



дина
kia S60 со

да прима до 50 тв-каналы. има интегриран Wi-Fi, web browsing до дизајнот, екранот на ова мало со 16 милиони бои и може да се DVD player. Исто така, покрај приже да ги снима на SD картичка. Невреме на Светското првенство во

SONY ERICSSON W900

Првиот UMTS уред на линијата телефони Walkman од Sony Ericsson донесува 2,2 инчен дисплеј QVGA TFT, FM радио, камера со два мегапиксела, автофокус, и блиц LED, снимање и репродукција на видеоматеријали со 30fps, како и поддршка за аудиоформатите MP3, AAC, MIDI, WAV и XMF. Како што се очекува од телефонот Walkman, посветен на музиката, W900 има посебни копчиња за контролирање на плејлистата, приклучок за слушалки од 3,5 мм и пристојни 470 MB интерна меморија, која може да се прошири со Memory Duo картичка. Sony Ericsson Walkman W900 ќе почне да се продава кон крајот на годинава, во црна и во бела варијанта.



Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ



DIGITAL FOTO & LIMOUSINE SERVICE JASMINA

tel.rab ++ 389-02-3062-018

tel.fax ++ 389-02-3063-425

SKOPJE, MAKEDONIA

СЛИКАЊЕ И СНИМАЊЕ НА ВАШИТЕ
СВАДБИ И СВЕЧЕНОСТИ СО ДИГИТАЛНА ФОТО ОПРЕМА



WWW.FOTOJASMINA.COM.MK
e-mail: fotodigital.jasmina@yahoo.com